



– Сектор за правни работи –

Архивски број: 03-13611
Датум: 30-12-2022

Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати МАК АЛАРМ СЕРВИС
Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 01/23
3.01.2023 од
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
за јавна набавка на услуги – одржување на систем за видео надзор

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и

2. Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на Ул. „Тодор Александров“ бр.119/4 во Скопје, претставувано од Љупчо Аврамовски во својство на управител, во понатамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е одржување на системот за видео надзор во објектот на Министерството за финансии лоциран на ул. „Даме Груев“ бр.12 во Скопје, по спроведената постапка за набавка од мала вредност по оглас бр.17438/2022.

Предметот на договорот опфаќа и замена на резервни делови по потреба и по барање на договорниот орган.

Составен дел на овој договор се Техничките спецификации дадени во Прилог 1 кон Договорот и Листата на цени за услуги и резервни делови дадена во Прилог 2 кон Договорот.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Единичните цени за извршување на услугите од овој договор се утврдени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2 кон договорот).

Во единичните цени за резервни делови наведени во Листата на цени за



– Сектор за правни работи –

услуги и резервни делови (Прилог 2 кон договорот) е содржана цената на резервниот дел кој се набавува, во која се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот, цена на работен час (трошоци за работна рака) и тоа: работа во редовно работно време, вон работно време, ноќни смени, викенд и празник, патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Вкупната максимална вредност на договорот без пресметан данок на додадена вредност изнесува 400.000,00 денари.

Вкупниот износ на данок на додадена вредност изнесува 72.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 472.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да ја реализира вкупната максимална вредност на договорот.

Член 3

Цената за резервен дел кој не е предвиден во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2 кон договорот), ќе се фактуира според набавната цена на резервниот дел со пресметана трговска маржа од 15% сметано од набавната цена на делот, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

За замена на резервен дел кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2 кон договорот), носителот на набавката е должен да понуди цена за истиот со трговска маржа која е утврдена во став 1 на овој член.

За докажување на висината на маржата, носителот на набавката е должен со својата фактура да достави и примерок од фактурата од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот.

III. РАЗЛИКА ВО ЦЕНА (КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНИ)

Член 4

Единечните цени за предметот на договорот дадени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2 кон договорот) и висината на трговската маржа се фиксни и непроменливи за цело времетраење на договорот.

Во единечните цени дадени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2 кон договорот), се вклучени сите трошоци на носителот на набавката (режиски трошоци и други трошоци), како и евентуалниот надоместок за секое доаѓање.



– Сектор за правни работи –

IV. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 5

Предметот на договорот го опфаќа извршувањето на следниве услуги:

- отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел, за што се предвидени максимум 200 (двеста) работни часа;
- отстранување и поправка на дефекти со замена на резервен дел (кои се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови);
- отстранување на утврдениот дефект или проблем, со замена на резервен дел по доставена предлог пресметка (понуда) од страна на носителот на набавката за замена на резервниот дел (кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови) и по прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во техничката спецификација (Прилог 1 кон Договорот) и Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2 кон Договорот).

Договорниот орган не е обврзан да го искористи максимумот работни часови.

Член 6

Договорните страни се согласни извршувањето на секоја услуга која е предмет на овој договор задолжително да се одвива на следниов начин:

- барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга-интервенција;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за извршување на одредена услуга-интервенција со број на работни часови потребен за извршување на конкретната услуга-интервенција;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за замена на резервни делови кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови;
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата - интервенција од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од страна на носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга.

47/14
3



– Сектор за правни работи –

Барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга

Член 7

Доколку договорниот орган има потреба од извршување на услуга со замена или без замена на резервен дел, задолжително се обраќа до носителот на набавката (писмено или преку електронска пошта или усно во зависност од итноста) со барање да ја изврши бараната услуга, односно да му се издаде предлог-пресметка/понуда за извршување на услугата.

Издавање на предлог-пресметка/понуда од носителот на набавката

Член 8

Носителот на набавката е должен на барање на договорниот орган да издаде предлог - пресметка (понуда) за бројот на работните часови неопходни за извршување на одредена услуга - интервенција и за замена на резервен дел кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови.

Носителот на набавката во предлог - пресметката (понуда) задолжително наведува:

- бројот на работните часови неопходни за извршување на конкретната услуга - интервенција;
- опис на услугата што треба да се изврши, цена на резервен дел со пресметана трговска маржа од 15% од набавната цена на делот, во прилог со примерок од фактурата од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот;
- барањето од договорниот орган;
- рок во кој ќе ја изврши конкретната услуга, сметано од денот на прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Понудата/предлог пресметка за секој резервен дел кој не е наведен во листата на цени за услуги и резервни делови треба да содржи цена на понудениот дел која вклучува:

- цена на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот;
- трговска маржа која се пресметува единствено на набавната цена на делот кој се заменува;
- цена на работен час (трошоци за работна рака), во која ќе бидат вклучени: работа во редовно работно време, вон работно време, ноќни смени, викенд и празник, патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтажа и вградување



– Сектор за правни работи –

на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Набавната цена на делот кој се заменува е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Наведените делови ја сочинуваат вкупна понудена цена за замена на резервниот дел кој не е наведен во листата на цени за услуги и резервни делови.

При составување на понудата, носителот на набавката треба да ги прикаже сите наведени елементи на цената на понудениот дел.

Утврдувањето на рокот во кој носителот на набавката ќе ја изврши конкретната услуга е должен да го врши врз основа на реална проценка за времето потребно да се изврши услугата.

Писмено одобрение од договорниот орган

Член 9

Договорниот орган е должен да ја разгледа предлог - пресметката (понудата), да провери дали истата е во согласност со овој договор и врз основа на процена на оправданоста за извршување на услугата дава одобрение на носителот на набавката.

Носителот на набавката ќе пристапи кон извршување на услугата само по добивање на писмено одобрение дадено од договорниот орган.

Член 10

По исклучок од член 9 на овој договор, во итни случаи, договорниот орган може да му даде на носителот на набавката усно одобрение за извршување на услугата.

Носителот на набавката е должен да пристапи кон извршување на услугата за која е дадено усно одобрение и истото да го констатира во работниот налог.

Договорниот орган може по даденото усно одобрение да достави писмено одобрение до носителот на набавката.

За лицата кои можат да дадат усно одобрение во итни случаи договорниот орган ќе го извести носителот на набавката по потпишување на овој договор.



– Сектор за правни работи –

Извршување на услугата од носителот на набавката

Член 11

Носителот на набавката е должен по доставеното барање од договорниот орган, а во итни случаи и по усно барање од страна на договорниот орган, да пристапи кон извршување на услугата и да изврши замена на резервни делови од листата на цени за услуги и резервни делови.

Носителот на набавката е должен по добиеното одобрение од страна на договорниот орган да пристапи кон извршување на услугата за која издал предлог-пресметката (понудата).

Доколку во текот на извршување на одобрената услуга, носителот на набавката утврди дека е потребна дополнителна интервенција, тој е должен да направи дополнување на предлог - пресметката и истата да ја достави на одобрување до договорниот орган, а по добиеното одобрение да ја изврши дополнителната услуга.

Работен налог за извршена услуга

Член 12

Носителот на набавката се обврзува дека за секоја извршена интервенција ќе издава работен налог, кој треба да биде потписан од страна на определени лица од носителот на набавката и договорниот орган.

Работниот налог е потребно да ги содржи минимум следните податоци: датум и време на почеток и завршување на услугата, опис на извршената услуга, промена и опис на резервен дел (доколку е сменет дел) со количини и други податоци кои се потребни за потврдување на реализираната услуга.

V. РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 13

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во најкраток оптимален рок, но не подолго од 3 (три) дена.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во рокот кој е предложен во предлог - пресметката (понудата), а е прифатен од страна на договорниот орган.

Рокот од став 2 на овој член почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог - пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

Носителот на набавката е должен вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува во случај на итен повик, односно на барањето за дополнително вонредно сервисирање од договорниот орган, да интервенира во рок не подолг 24 часа.

VI. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од максималната вредност на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализација на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Со оваа гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го испорачува на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

4/96
7/10/2019



– Сектор за правни работи –

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализација на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострочно раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

VII. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 15

Договорниот орган плаќањето за предметната набавка ќе го изврши во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата за завршена услуга кон која треба да има приложено уредно потпишан работен налог за извршената услуга од определените лица за следење на реализација на договорите од двете договорни страни, предлог пресметка/понуда и согласност од договорниот орган за резервниот дел на кој се однесува фактурата (за резервни делови кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови).

Во случај на замена на резервен дел, кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови - прилог на договорот, носителот на набавката кон фактурата покрај предлог пресметка/понуда и согласност од договорниот орган за резервниот дел на кој се однесува фактурата, задолжително приложува и примерок од фактурата на испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник на производителот на деловите.



– Сектор за правни работи –

Фактурата за плаќање за извршената услуга се доставува на договорниот орган на следнава адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12, 1000 Скопје.

Доколку фактурата отстапува од одобрената предлог - пресметка (понуда) или кон неа не е приложен работниот налог, фактурата нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката заради докомплицирање или доставување на исправна фактура.

VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 16

Носителот на набавката е должен своите обврски да ги извршува стручно и квалитетно, врз основа на барањата на договорниот орган дефинирани во техничките спецификации кои се составен дел од овој договор и понудата прифатена од договорниот орган.

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишување на договорот да му достави на договорниот орган податоци за лицата кои ќе бидат определени за реализација на предметната набавка.

Член 17

Носителот на набавката е особено должен:

- да обезбеди ефикасно и навремено извршување на предметната набавка, придржувајќи се кон барањата од договорниот орган;
- да дава соодветни препораки за решавање на секој проблем кој би се појавил во текот на реализација на предметната набавка;
- да му се укаже на договорниот орган за било која неправилност во врска со функционирањето на опремата - системот предмет на договорот;
- во рамките на извршувањето на своите обврски да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметната набавка.

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на овој договор за приоритетни во секое време и да го информира договорниот орган, веднаш доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на извршувањето на активностите кои се предмет на овој договор.



– Сектор за правни работи –

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потписан од страна на двете договорни страни.

Член 18

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на резервните делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести од производителот на резервните делови.

IX. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 19

Договорниот орган се обврзува дека веднаш по сознавањето за било каков дефект на системот за видео надзор, ќе го извести носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува дека ќе му плати на носителот на набавката за извршената услуга според условите дефинирани во член 15 од овој договор.

Договорниот орган се обврзува да обезбеди непречен пристап до системот за видео надзор на ангажираните лица задолжени за реализација на договорот, до своите простории и до сите ресурси потребни за успешна реализација на предметот на договорот.

Договорниот орган се обврзува да определи лица за реализација на овој договор.

Договорниот орган се обврзува дека за време на траењето на овој договор нема сам или преку трето лице да го одржува системот за видео надзор, без претходно одобрување од носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува да обезбеди услови за вршењето на работите на одржувањето и сервисирањето.

X. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 20

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни или до целосно искористување на максималната вредност на договорот.



– Сектор за правни работи –

XI. ДОВЕРЛИВОСТ НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ

Член 21

Определените лица од Носителот на набавката за реализација на Договорот, задолжително потпишуваат Изјава за доверливост на информации и податоци непосредно пред извршувањето на услугата - предмет на Договорот.

Под поимот информации и податоци се подразбираат сите внатрешни и надворешни документи, спецификации, лични податоци, истражувања на пазарот или податоци за него, финансиски или маркетиншки информации, други податоци или бизнис, оперативни или технички информации, како и сите останати податоци и информации и независно дали се дадени во писмена, вербална или електронска форма и се во сопственост на Договорниот орган.

Исто така, поимот информации и податоци, ги опфаќа и сите други податоци кои не се сопственост на Договорниот орган, а се користат за одредени цели во работните задачи и обврски. Тука спаѓаат податоци на сите партнери, клиенти, добавувачи или било кое правно или физичко лице кое со Договорниот орган има засновано деловен или било каков друг однос. Договорниот орган ги става податоците на располагање на Носителот на набавката во врска со погоре наведената цел, а за непречено одвивање на работните задачи и обврски.

Член 22

Не се предмет на овој договор информации кои биле или станале јавно достапни, но не како резултат на откривање од страна на Носителот на набавката и на Договорниот орган и без да бидат прекршени одредбите на овој Договор од страна на Носителот на набавката што може да се докаже со писмена документација или за кои Договорниот орган писмено потврдил дека се ослободени од обврска за неоткривање.

Член 23

Носителот на набавката под целосна морална, материјална и кривична одговорност, се обврзува за време на важноста на Договорот и во период од (5) пет години од датумот на неговото истекување или раскинување да ги чува во тајност сите информации и податоци од било која област на Договорниот орган, кои ќе му бидат дадени во процесот на соработката и притоа нема да ги искористи истите за лични цели, во име на друго лице, ниту ќе ги даде на увид на трета страна.

Носителот на набавката се обврзува да ги чува во тајност сите документи и податоци кои содржат информации за договорниот орган или неговите активности, како и неговите односи со клиенти или трети лица, а кои биле

afan
11



– Сектор за правни работи –

подгответи или изнесени во врска со работата за која Носителот на набавката е ангажиран од страна на Договорниот орган.

Член 24

Носителот на набавката може да ги открие кои било од информациите и податоците наведени во членот 21 став 2 и став 3 заради постапување по писмено барање од страна на надлежен орган, со легитимна наредба врз основа на закон. За ваквото барање Носителот на набавката веднаш ќе го извести одговорното лице на Договорниот орган.

Носителот на набавката, пред да ги даде бараните податоци ќе се увери дека барањето е валидно и е во согласност со важечки закон и ќе ги открие ваквите податоци само до степен до кој тоа е барано од надлежниот орган кој има овластување да бара такво соопштување.

Член 25

За секој настан или сомневање во однос на закана за нарушување на доверливоста, интегритетот и расположливоста на податоците и информациите, Носителот на набавката се обврзува веднаш писмено да го извести определеното лице кај Договорниот органот.

Член 26

Носителот на набавката по писмено барање на Договорниот орган веднаш ќе ги врати или уништи сите документи кои содржат податоци и информации за договорниот орган, а кои се добиени во врска со работата за која носителот на набавката е ангажиран од страна на Договорниот орган, без задржување на било какви фотокопии, изводи или друг вид на копии од нив или дел од нив. И покрај уништувањето на било кој податок и материјали Носителот на набавката ќе продолжи да се придржува кон неговата обврска од овој договор и други обврски кои произлегуваат од него, за чување во тајност на сите податоци и информации кои ги сознал на било кој начин, при исполнување на неговите обврски кои произлегуваат од овој договор.

Член 27

Објавувањето податоци, рекламирањето или публицитетот, како и прес конференциите направени од страна на Носителот на набавката во однос на овој Договор или вршење на заеднички деловни активности на договорните страни треба да бидат претходно одобрени од Договорниот орган пред нивното спроведување.



– Сектор за правни работи –

Член 28

Одредбите од глава XI од овој договор се правно валидни и обврзувачки и кај сите вработени кај Носителот на набавката кои имаат добиено овластување за користење на информациите и податоците кои се уредени со овој договор.

XII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 29

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на договорните страни.

Член 30

Овој договор може да се раскине и еднострano поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 31

Кога една од договорните страни нема да ја исполнi својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнila своите обврски од договорот.

Член 32

Кога договорната страна нема да ја исполнi својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може еднострano да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострano раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од Договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатувањето на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 33

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот ~~поеќе~~ не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должностна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должностна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.



– Сектор за правни работи –

XIII. ВИША СИЛА

Член 34

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон друга за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од вишата сила дефинирана со Закон.

Под вишата сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради настанување на вишата сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.
По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должноста своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс на договорот, согласно со Законот за јавните набавки.

За сеј што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи.



– Сектор за правни работи –

Член 36

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 37

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Член 38

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна.

Договорен орган:

Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Dr. Fatmir Besimi
Министер за финансии



Изработил: Илија Накевски
Контролиран: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Согласен: д-р Јелена Таст

Носител на набавката:

Друштво за монтажа и сервисирање на
електронски производи и апарати МАК
АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

Љупчо Аврамовски
Управител





– Сектор за правни работи –

Прилог 1 кон Договор:

Технички спецификации

Носителот на набавката е должен одржувањето на системот за видео надзор да го извршува согласно со наведеното во техничките спецификации и согласно со описот на системот.

Одржување и сервисирање на системот за видео надзор

Одржувањето на предметот на набавката ќе се врши според потребите и на барање на договорниот орган.

Услугата - предмет на набавката, се врши на следниов начин:

- барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за бројот на работни часови потребни за извршување на услугата-интервенцијата;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови;
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга

Предметот на набавката го опфаќа извршувањето на следниве услуги:

- Отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел, за што се предвидени максимум 200 (двеста) работни часа;
- Отстранување и поправка на дефекти со замена на резервен дел (кои се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови);
- Отстранување на утврдениот дефект или проблем, со замена на резервен дел по доставена предлог пресметка (понуда) од страна на носителот на набавката за замена на резервниот дел (кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови) и по прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во техничката спецификација и Листата на цени за услуги и резервни делови.

Договорниот орган не е обврзан да го искористи максимумот на работни часови.

Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во Листата на цени за услуги и резервни делови е содржана цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот, цена на работен час (трошоци за работна рака), во која се вклучени: работа во редовно работно време, вон работно време, ноќни смени, викенд и празник, патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Висината на трговската маржа за набавка на делот кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови, а кој треба да се замени по писмено барање на договорниот орган, потребно е да се изрази во (%) сметано од набавната цена на делот.

Набавната цена на делот е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Во зависност од потребата за вградување на резервен дел кој не е во Листата на цени за услуги и резервни делови, носителот на набавката треба да понуди цена за истиот со трговска маржа најмногу до 15% од набавната цена на делот. За докажување на висината на маржата носителот на набавката ќе биде должен да достави и примерок од фактура од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот.

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на резервни делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести, од производителот на резервните делови.

Гарантниот рок на нововградените резервни делови изнесува минимум 1 (една) година.

Одржувањето и сервисирањето на уредот/системот треба да се врши во согласност со пропишаниот начин за сервисирање и поправки од производителот.

Вградените делови треба да бидат согласно со Македонските национални стандарди кои се во согласност со Европските стандарди.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во најкраток оптимален рок, но не подолго од 3 работни дена.



– Сектор за правни работи –

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во рокот кој е предложен во предлог-пресметката (понудата), а е прифатен од страна на договорниот орган.

Рокот почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен набавката и вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува во случај на итен повик, односно на барањето за дополнително вонредно сервисирање од договорниот орган, да интервенира во рок не подолг од 24 часа и да го санира или отстрани дефектот во најкраток можен рок.

Понудата/предлог пресметка за секој резервен дел кој не е наведен во листата на цени за услуги и резервни делови треба да содржи цена на понудениот дел која вклучува:

-цена на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот;

-трговска маржа која се пресметува единствено на набавната цена на делот кој се заменува;

-цена на работен час (трошоци за работна рака), во која ќе бидат вклучени патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Наведените делови ја сочинуваат вкупна понудена цена за замена на резервниот дел.

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потписан од страна на определени лица од носителот на набавката и од договорниот орган.

Напомена:

Договорниот орган по службен пат ќе изврши безбедносна проверка од надлежен орган во РСМ за лицата кои ќе ја вршат услугата од предметот на набавката дека истите ги исполнуваат условите за непречено извршување на работите во објектите на органите на државните институции врз основа на потврда издадена од МВР за извршена проверка.



– Сектор за правни работи –

Опис на системот:

За системот на камери во зградата има посебна мрежа. За сите камери се користи PoE напојување од свичови кои што се наоѓаат во ормарите за ниска струја.

Има NVR-и кои што се користат за камерите. Има телевизори на кои што се претставени камерите.

Системот се состои од внатрешни камери тип Full HD GXD-1710 M/IR Eneo, надворешни камери тип Full-HD Network IR-LED Bullet Camera, 360 степени опфат камера тип AXIS M3007-P Network Camera, ротациони камери тип PXD-2018 PTZ 1080 Eneo, телевизор Samsung 42 инчи, рекордери тип Network Video Recorder 16 IP-Channel H.264 PNR-5216 Eneo, монитори за видео надзор, РС поврзани за софтверска поддршка,

Бидејќи еден дел од опремата е сензитивен и неопходен за нормална работа на автоматиката во зградата, носителот на набавката треба да е достапен на повик (во работни денови), како тој би направил увид лично или надворешно во системот по барање на договорниот орган, се со цел да се избегнат некои недостатоци кои не трпат време, а се битни за непреченото функционирање на објектот.

Прилог 2 кон Договор:

ЛИСТА НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ - Одржување на систем за видео надзор

Табела А - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1	2	3	4	5
P.6	Опис	Единица мерка	Понуден модел/тип или part number	Еднечна цена без ДДВ
1	Внатрешни камери тип Full HD GXD-1710 M/IR Eneo, „или еквивалентно“	Парче	HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ	11,280.00
2	Надворешни камери тип Full-HD Network IR-LED Bullet Camera,IR Security Camera, 100ft Infrared, 1000 TVL, 960H CCTV, 3.6mm Lens ;CCTV Camera Pro, „или еквивалентно“	Парче	HIKVISION DS-2CDI021-I	5,930.00
3	360 степени опфат камера, тип AXIS M3007-P Network Camera „или еквивалентно“	Парче	HIKVISION DS-2CD6365G0E-IS	17,905.00
4	Ротациони камери тип PXD-2018 PTZ 1080 Eneo,„или еквивалентно“	Парче	HIKVISION DS-2DE4425IW-DE	35,250.00
5	Хард диск Western Digital HDD 3.5", 2TB; S/N:WCAZAL540374; MDL:WD20EURS-63S48Y0; 5VDC-0.7A; 12VDC-0.55A,„или еквивалентно“	Парче	WD 2TB 3.5" 256MB PURPLE Surveillance WD22PURX	4,550.00
6	Хард диск Seagate Pipeline HDD 3.5", 1TB; SN:SIG0G6SB; ST 1000VM002; PN:1CT 162-300; FW:SC23; Date:13236; Site:SU,„или еквивалентно“	Парче	SEAGATE TB 3.5" Skyhawk Surveillance ST1000VX015 -	3,510.00
7	Ел.напојување FSP GROUP INC. MODEL NO:FSP300-60SBV; AC INPUT :100-240V, 4-2A, 50-60Hz; MAX.OUTPUT POWER:300W,„или еквивалентно“	Парче	POWER SUPPLY DC 12V/30A / T-360W	2,110.00
8	Матична плоча ASUS PCIe 2.0 X16 ; P8H61-M LE/NTECH/SI ; Turbo V,„или еквивалентно“	Парче	MB Gigabyte H61M-S2PV-B3 LGA1155 CPU	3,900.00
9	Рам меморија Samsung 4GB 2Rx8 PC3-10600U-09-11-B1 ; M378B5273DH0-CH9 1246 „или еквивалентно“	Парче	Gel Memory type: DDR3 4 GB PC3-12800 1600 MHz	2,100.00
ВКУПНО Табела А				86,535.00

Табела Б - УСЛУГИ

1	2	3	4	5	6
P.6	Вид на услуга	Единица мерка	Максимален број на часови	Еднечна цена без ДДВ по час	Вкупна цена без ДДВ за 200 часа (4X5)
1	Отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел	Час	200	900.00	180,000.00

ВКУПНА ЦЕНА

Одржување на систем за видео надзор

P.6.	ОПИС	ВКУПНА ЦЕНА БЕЗ ДДВ
1	ВКУПНА ПОНУДЕНА ЦЕНА за Табела А	86,535.00
2	ВКУПНА ПОНУДЕНА ЦЕНА за Табела Б	180,000.00
3	ВКУПНА ПОНУДЕНА ЦЕНА (Табела А + Табела Б)	266,535.00

